

**У К А З**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА**  
**НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА**

1999

29

07-1722/1  
 29 1999

Киро Глигоров, . . .

- Саво Климовски, . . .

**ЗА К О Н**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА**  
**НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО ПРЕТПРИЈАТИЈАТА**

1

" 37/96),

: " (" "

2

1,2 ,3 4

" " :

" "

3

2 1 2,3 4 :

2/95 65/95).

(

2

" 4 : " 4 ( " : )". :

" 1 5 1 " 2 3 " 5 : " ".  
1 1 :

: ). ( :

, ; -

;

;

, , ,

" 2 4 : ." 2

6 . 6

" 8 : " 7 ( : ) , -  
." : "

" 9 : 8

, :

, :

.

.

, ,  
.  
, .  
." .  
9  
10 .  
12 " " " " " "  
:" " " . " "  
11  
13 : " "  
" " "  
:  
;  
;  
, " .  
12  
14 16 .  
13  
18 2 : " 30  
" " : "  
, " "  
14  
20 1 " : " 100 200 " " : "  
200.000 " 250.000 " " " " "  
" 2 : " " " 35.000  
40.000 " " " "  
21 21- , 15 :  
" 21-  
,  
."

16

17

".

"